



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

Službeni vesnik SR
Makedonije

9100, Скопје
fah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрваткосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општествено поштованство за претплата, посебни изданија и огласи 668-3-291-2

Четврток, 24 февруари 1972

БЕЛГРАД

БРОЈ 10

ГОД. XXVIII

Цена на овој број е 8 динари. — Претплата за 1972 година изнесува 270 динари — Редакција: Улица Јована Ристика бр 1 Пошт факс 226 — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651 671.

64.

Врз основа на член 83 став 2 од Законот за воените судови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/69), сојузниот секретар за народна одбрана донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА АРБИТРИТЕ НА ВОЕНАТА СТОПАНСКА АРБИТРАЖА ПРИ СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА ЗА 1972 ГОДИНА

За арбитри на Воената стопанска арбитража при Сојузниот секретаријат за народна одбрана за 1972 година се именуваат:

- 1) Петровиќ Душан, полковник на правна служба во Сојузниот секретаријат за народна одбрана, кој истовремено се одредува и за заменик претседател на Воената стопанска арбитража;
- 2) Марковиќ Бранислав, потполковник на правна служба во Сојузниот секретаријат за народна одбрана, кој истовремено се одредува за заменик претседател на Воената стопанска арбитража;
- 3) Антонијевиќ Слободан, генерален директор на Претпријатието „Гранекспорт“, Белград;
- 4) Антонијевиќ д-р Зоран, професор на Правниот факултет во Белград;
- 5) Вашевски Димитар, директор на Дирекцијата за правни работи при рудниците и железарницата „Скопје“, Скопје;
- 6) Будисављевиќ Момчило, генерален директор на Претпријатието „Југотехна“, Белград;
- 7) Цариќ д-р Славко, професор на Правниот факултет во Нови Сад;
- 8) Чучек Живоин, комерцијален директор на Претпријатието „Литострој“, Љубљана;
- 9) Финжгар д-р Алојз, професор на Правниот факултет во Љубљана;
- 10) Ивановиќ Бранислав, член на Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора;
- 11) Јовановиќ д-р Миодраг, полковник на финансиска служба во Сојузниот секретаријат за народна одбрана;
- 12) Коруноски Слободан, интендантски потполковник во Сојузниот секретаријат за народна одбрана;
- 13) Лакиќ Урош, потполковник на финансиска служба во Сојузниот секретаријат за народна одбрана;
- 14) Лозо д-р Богдан, професор на Правниот факултет во Сараево;
- 15) Лупшиќ д-р Ѓорѓе, секретар на Надворешнотрговската арбитража при Сојузната надворешнотрговска комора, Белград;
- 16) Марковиќ д-р Мило, професор на Економскиот факултет во Титоград;
- 17) Мекјавиќ Алекса, комерцијален директор на Јадранската слободна пловидба, Сплит;
- 18) Милиќ Бора, воен службеник I класа на правна служба во Сојузниот секретаријат за народна одбрана;
- 19) Милиќ Радомир, дипломиран инженер, полковник на градежна служба во Сојузниот секретаријат за народна одбрана;

20) Омахен Иван, дипломиран инженер, полковник на градежна служба во Сојузниот секретаријат за народна одбрана;

21) Ромац д-р Анте, професор на Правниот факултет во Загреб;

22) Рошкар Александар, генерален директор на Претпријатието „Словенијасадје“, Љубљана;

23) Станишиќ инж. Радивој, професор на Машинскиот факултет во Сараево;

24) Стрезовски д-р Стрезо, професор на Правниот факултет во Скопје;

25) Суџиќ Лазар, дипломиран инженер, советник во Секретаријатот за шумарство и дрвна индустрија на Сојузната стопанска комора;

26) Шнајдер Златко, директор на Извозното претпријатие „Кемикалија“, Загреб;

27) Тарановски Трајко, потполковник на финансиска служба во Сојузниот секретаријат за народна одбрана;

28) Трајковски Кирило, финансиски директор на Претпријатието „Технометал“, Скопје;

29) Темали Рикард, дипломиран инженер, граѓанско лице на служба во Сојузниот секретаријат за народна одбрана;

30) Здравковиќ д-р Здравко, професор на Економскиот факултет во Приштина;

31) Врбавац мр Гуро, дипломиран инженер, полковник во Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Р.в.п. бр. 13

9 февруари 1972 година
Белград

Сојузен секретар
за народна одбрана
генерал на армија,
Никола Љубичиќ, с. р.

65.

Врз основа на член 130а став 11 од Законот за банките и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67, 54/67, 26/68, 50/68, 13/69, 42/69, 55/69, 28/70, 33/71 и 50/71) во врска со член 103 став 2 од Законот за банките и за кредитното и банкарското работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/71), а по претходно прибавеното мислење од гувернерот на Народната банка на Југославија, сојузниот секретар за финансии пропишува

УПАТСТВО

ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕТО НА СОПСТВЕНИТЕ СЛОБОДНИ СРЕДСТВА ШТО МОЖАТ ДА СЕ ДЕПОНИРААТ КАЈ БАНКАТА НА РОК ПОДОЛГ ОД ЕДНА ГОДИНА, НА СОПСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ВО ПРОСЕЧНОТО КОРИСТЕЊЕ НА ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА И НА СРЕДСТВАТА ШТО МОЖАТ ДА СЕ ВЛОЖУВААТ ВО ОСНОВНИ СРЕДСТВА

1. Работните и други организации и општествено-политичките заедници (во понатамошниот текст: депонентот на средствата) го утврдуваат износот на

сопствените слободни средства што можат да го депонираат кај банката со отказан рок подолг од една година, височината на сопствените средства во просечното користење на обртните средства и износот на средствата што можат да го вложуваат во основни средства — на начинот одреден со ова упатство, ако за одредени средства со сојузен закон не е одредено поинаку.

2. Како работни организации, во смисла на ова упатство, се подразбираат и другите организации на здружениот труд чие својство на правно лице е запишано во регистарот на организациите на здружениот труд.

3. Како други организации, во смисла на ова упатство, се подразбираат интересните заедници, самоуправните фондови, општествените организации и другите организации што користат општествени средства.

4. Како сопствени средства што можат да се депонираат кај банката според член 130а од Законот за банките и кредитните работи се подразбираат слободните парични средства на фондовите на работните организации што можат да се вложуваат во основни средства, а кај другите организации и општествено-политички заедници — паричните средства што им припаѓаат и кои можат да се вложуваат во основни средства, како и други парични средства ако тоа е предвидено со сојузен закон.

5. Работната организација може да врши депонирање на паричните средства во смисла на член 130а од Законот за банките и кредитните работи:

1) ако има слободни сопствени средства што можат да се вложуваат во основни средства;

2) ако во просечно користените обртни средства за изминатиот пресметковен период има деловни средства од сопствени извори и од кредити за трајни обртни средства најмалку, и тоа:

— во 1971 година	50%
— во 1972 година	55%
— во 1973 година	60%
— во 1974 година	65%
— во 1975 година и натаму	70%;

3) ако височината на стасаните ненамирани обврски постари од 60 дена сметајќи од денот на стасаноста до денот на депонирањето на средствата не преминува 20% од вкупните стасани обврски на работната организација на денот на депонирањето, во смисла на Одлуката за условите под кои банката може да договара определени работи со работните и други организации што имаат втасани а ненамирани обврски („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/70);

4) ако нема непокриена загуба (конто 185 односно конто 850 во текот на годината).

6. Друга организација може да врши депонирање на паричните средства во смисла на член 130а од Законот за банките и кредитните работи, ако ги исполнува условите предвидени во точка 5 под 1, 3 и 4 на ова упатство.

7. Општествено-политичката заедница може да врши депонирање на средствата во смисла на член 130а од Законот за банките и кредитните работи, ако има сопствени слободни парични средства што можат да се вложуваат во основни средства и ако нема стасани а ненамирани обврски.

8. Утврдувањето на височината на слободните парични средства што депонентот на средствата може да ги депонира кај банката со отказан рок подолг од една година се врши на образецот ОС-1 — „Пресметка на сопствените слободни средства што можат да се депонираат кај банката на рок подолг од една година“.

Образецот од став 1 на оваа точка го составуваат сите депоненти на средствата при секое депонирање на средствата, без оглед на видот на средствата што се депонираат.

9. Утврдувањето на височината на учеството на сопствените средства и на кредитите за трајни обртни средства во просечното користење на обртните средства работната организација го врши на образецот ОС-2 — „Пресметка на сопствените средства во просечното користење на обртните средства за пресметковниот период од 1 јануари 197— година до ———— 197— година“.

Пресметката на образецот од став 1 на оваа точка работната организација ја составува врз основа на книговодствените податоци, со тоа што ги опфаќа книговодствените состојби во пресметковниот период што му претходи на датумот под кој се врши депонирањето на средствата.

Образецот од став 1 на оваа точка работните организации го составуваат за депонирањето на паричните средства на деловниот фонд и на паричните средства на другите фондови.

Работната организација што вршела депонирање на средствата во текот на пресметковниот период за кој составува периодична пресметка односно завршна сметка е должна да состави пресметка на образецот од став 1 на оваа точка за односниот пресметковен период и да ѝ ја поднесе на Службата на општественото книговодство (во понатамошниот текст: Службата) со периодичната пресметка односно завршната сметка.

10. Утврдувањето на износот на средствата на деловниот фонд што можат да се вложуваат во основни средства работната организација го врши на образецот ОС-3 — „Пресметка за утврдувањето на средствата на деловниот фонд што можат да се вложуваат во основни средства на ———— 197— година“.

Пресметката на образецот од став 1 на оваа точка работната организација ја составува врз основа на книговодствените податоци, а според состојбите на соодветните конта на денот на депонирањето на паричните средства од деловниот фонд.

Износот на другите слободни парични средства на работната организација што можат да се вложуваат во основни средства, освен средствата на деловниот фонд, како и износот на слободните парични средства на другите организации и општествено-политички заедници што можат да се вложуваат во основни средства, се утврдуваат врз основа на посебна одлука на органот на управувањето односно со финансискиот план или со нормативниот дел на буџетот.

11. Депонирањето на средствата кај банката се врши со налог од депонентот на средствата за пренос на средствата од соодветната негова сметка кај Службата во корист на жиро-сметката за кредитното барање на банката со која е договорено депонирање на средствата.

Кон налогот за пренос на средствата што се депонираат, депонентот на средствата ѝ ја поднесува на Службата следната документација:

1) образец ОС-1 — „Пресметка на сопствените слободни средства што можат да се депонираат кај банката на рок подолг од една година“;

2) препис на договорот за депонирањето на средствата;

3) извод од одлуката на надлежниот орган на управувањето за депонирањето на средствата.

Кон налогот за депонирање на средствата, покрај документацијата од став 2 на оваа точка, работната организација на Службата ѝ го поднесува и образецот од точка 9 став 1 на ова упатство, а кон налогот за депонирање на средствата на деловниот фонд — и образецот од точка 10 став 1 на ова упатство.

12. Документацијата од точка 11 на ова упатство депонентот на средствата ѝ ја поднесува на банката при склучувањето на договорот за депонирање на средствата.

13 Ако се договара нов рок на депонирањето на средствата или се договара продолжување на порано одредениот рок на депонирањето на средствата, депонентот на средствата е должен на Службата и на банката со која има склучен договор за депонирањето на средствата да им поднесе нова документација од точка 11 на ова упатство а според состојбата на денот на измената на рокот на депонирањето.

14 Условите под кои се врши депонирањето на средствата кај банката се утврдуваат со писмен договор помеѓу депонентот на средствата и банката.

Со договорот од став 1 на оваа точка се утврдува и рок во кој се депонираат средствата.

15. Одредбите на ова упатство согласно се применуваат и врз вложувањата на депонентот на средствата во фондот на основачите на банката, во резервниот фонд на банката и во кредитниот фонд на банката за станбена и комунална изградба, врз вложувањата во обврзници и благајнички записи со рок подолг од една година и врз вложувањата на средствата преку банката по пат на кредитни, комисиони и други односи со рок подолг од една година

16. Одредбите на ова упатство се применуваат врз договорите за депонирањето на средствата склучени по влегувањето во сила на Законот за измени и дополненија на Законот за банките и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/71), како и врз преносот на средствата што се депонираат по влегувањето во сила на тој закон по договорите склучени пред влегувањето во сила на тој закон.

17. Обрасците ОС-1, ОС-2 и ОС-3 од точка 8 став 1, од точка 9 став 1 и од точка 10 став 1 на упатство се отпечатени кон ова упатство и се негов составен дел.

18. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-1980/1
9 февруари 1972 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

Образец ОС-1

(Назив и седиште на депонентот на средствата)

(Број и назив на сметката на средствата што се депонираат)

ПРЕСМЕТКА

НА СОПСТВЕНИТЕ СЛОБОДНИ СРЕДСТВА ШТО МОЖАТ ДА СЕ ДЕПОНИРААТ КАЈ БАНКАТА НА РОК ПОДОЛГ ОД ЕДНА ГОДИНА

Реден број	Опис	Износ
1	2	3
1	Парични средства на сметката кај Службата на општественото книговодство на _____ 197____ година	_____
2	Средства што можат да се вложуваат во основни средства според состојбата на денот на депонирањето	_____
3	Вкупен износ на сите стасани а ненамиренни обврски на денот на депонирањето	_____
4	Вкупен износ на стасани а ненамиренни обврски од чија стасаност поминало повеќе од 60 дена (од обврските од ред бр. 3)	_____

1	2	3
5	Процент на учеството на обврските поставени од 60 дена во вкупниот износ на обврските (износот на ред бр. 4) _____ × 100 (износот на ред бр. 3)	_____
6	Учество на сопствените обртни средства и на кредитите за трајни обртни средства во просечно користените обртни средства (ред бр. 48 од Образецот ОС-2)	_____
7	Прописан процент на учеството на сопствените извори и на кредитите за трајни обртни средства во просечно користените обртни средства (ред. бр 49 од Образецот ОС-2)	_____
8	Непокриена загуба (состојба на контото 185 односно 850)	_____
9	Износ на средствата кој може да се депонира	_____

Датум _____

Раководител на сметководството,

(М.П.)

Директор,

Објаснение за пополнување на образецот ОС-1

Овој образец го составува депонентот на средствата посебно за секој вид средства што ги орочува.

Под ред. бр. 1 се искажува состојбата на паричните средства на сметката кај Службата на општественото книговодство од која се врши депонирањето на денот на депонирањето.

Под ред. бр. 2 се внесува износот на средствата што можат да се вложуваат во основни средства. Овој податок се зема:

— за средствата на деловниот фонд на работните организации — од износот од ред. бр. 17 на образецот ОС-3;

— за другите средства што можат да се вложуваат во основни средства — од износот според одлуката на надлежниот орган на управувањето односно од финансискиот план или од нормативниот дел на буџетот.

Под ред. бр 3 се искажува вкупниот износ на стасаните а ненамиренни обврски на депонентот на средствата независно од тоа од кои средства тие треба да се намират и независно од тоа од кои средства се врши депонирањето за кое се поднесува овој образец.

Износот на стасаните а ненамирените обврски работните организации го земаат од соодветните кошта на класата 2 и 9 (обврски по кредитите и др.) на Основниот контен план, а другите депоненти на средствата — од своите книговодствени и други евиденции.

Општествено-политичките заедници не ги пополнуваат редните броеви 4 до 7, а организациите од точка 3 на ова упатство не ги пополнуваат редните броеви 6 и 7.

Под ред. бр. 9 се внесува износот на средствата што можат да се депонираат од соодветната сметка, ако депонентот на средствата ги исполнува сите услови за депонирање (да има искажан износ на средствата на ред. бр. 2, да нема обврски на ред. бр. 3 односно процентот на ред. бр. 5 да е помал од 20%, процентот на ред. бр 6 да е поголем од процентот на ред. бр. 7 и на ред бр 8 да нема непокриена загуба).

Износот на средствата што можат да се депонираат (ред. бр. 9) е еднаков на износот на средствата од ред. бр. 1 ако тој износ е помал од износот на ред. бр 2, односно еднаков на износот од ред. бр. 2 ако тој износ е помал од износот на ред бр 1.

В. Утврдување на просечно користените обртни средства

- 31 Просечно користени обртни средства (ред. бр.15 на колона 20 минус ред. бр. 30 на колона 10) _____

Г. Утврдување на сопствените средства во просечното користење на обртните средства

Реден број	Опис	Износ
1	2	3
32	Кonto 904	_____
33	Кonto 906	_____
34	Кonto 908	_____
35	Вкупно (32 + 33 + 34)	_____
36	Збир на користените основни средства (ред. бр. 29 на колона 10)	_____
37	Основни средства од сопствените извори (ред. бр. 36 минус ред. бр. 35)	_____
38	Кonto 900 (збир од ред. бр. 14 на колона 3)	_____
39	Разлика (ред. бр. 38 минус ред. бр. 37)	_____
40	Кonto 050 (збир од ред. бр. 14 на колона 15)	_____
41	Кonto 051 (збир од ред. бр. 14 на колона 16)	_____
42	Кonto 080 (збир од ред. бр. 14 на колона 17)	_____
43	Кonto 070 (збир од ред. бр. 14 на колона 18)	_____
44	Кonto 905 (збир од ред. бр. 14 на колона 7)	_____
45	Кonto 9076 (збир од ред. бр. 14 на колона 9)	_____
46	Вкупно сопствените обртни средства и кредитите за трајни обртни средства (реден број 39 до 45)	_____
47	Просечен износ на сопствените обртни средства и на кредитите за трајни обртни средства во просечно користените обртни средства (ред. бр. 46 поделен со бројот на земениите состојби)	_____
48	Учество на сопствените обртни средства и на кредитите за трајни обртни средства во просечно користените обртни средства $\frac{\text{ред. бр. 47}}{\text{ред. бр. 46}} \times 100$ (ред. бр. 31)	_____
49	Прописан процент на учеството на сопствените извори на средства и на кредитите за трајни обртни средства во просечно користените обртни средства	_____

Датум _____

Раководител на сметководството,

(М.П.)

Директор,

Објаснение за пополнување на образецот ОС-2

Овој образец го составува работната организација при депонирањето на средствата на деловниот фонд, при депонирањето на средствата на другите фондови и при поднесувањето на периодичната пресметка и на завршната сметка.

Работната организација што не го применува Основниот контен план за работните организации, податоците за пополнувањето на овој образец ги зема од соодветните кошта на Основниот контен план што го применува.

Под редните броеви 1 до 13 во колоните 3 до 14 на овој образец се искажува состојбата на средствата секој први во месецот и на крајот на последниот месец во пресметковниот период на контата наведени во заглавјето на тие колони.

Во колоните 15 до 18 се искажуваат износите на средствата од контата во заглавјето на тие колони што се користени за обртни цели во претходниот пресметковен период, а според состојбата на секој први во месецот и на крајот на последниот месец во пресметковниот период.

Под ред. бр. 15 во колона 20 се искажува износот на просечно користените вкупни средства, кој се добива со делење на збирот од ред. бр. 14 на таа колона со бројот на состојбите земени во пресметката.

Под редните броеви 16 до 28 во колоните 3 до 9 на овој образец се искажува состојбата на основните средства на секој први во месецот и на крајот на

последниот месец во пресметковниот период на контата наведени во заглавјето на тие колони.

Под ред. бр. 30 во колона 10 се искажува износот на просечно користените основни средства, кој се добива со делење на збирот од ред. бр. 29 на таа колона со бројот на состојбите земени во пресметката.

Под ред. бр. 31 во колона 10 се искажува износот на просечно користените обртни средства добиени со одземање на износот од ред. бр. 30 на таа колона од износот од ред. бр. 15 на колона 20.

Редните броеви 32 до 46 се пополнуваат на начинот предвиден за пополнување на редните броеви 1 до 14 на овој образец, со тоа што под редните броеви 32 до 34 се внесуваат само кредитите за основни средства со рок за враќање подолг од 5 години.

Под ред. бр. 47 се искажува просечниот износ на сопствените обртни средства и на кредитите за трајни обртни средства содржан во просечно користените обртни средства, кој се добива со делење на износот од ред. бр. 46 со бројот на состојбите земени во пресметката.

Под ред. бр. 48 се искажува процентот на учеството на сопствените обртни средства и на кредитите за трајни обртни средства во просечно користените обртни средства, кој се добива со примена на формулата дадена во колона 2 на тој реден број.

Под ред. бр. 49 се запишува процентот на учеството на сопствените извори на средства и на кредитите за трајни обртни средства, пропишан со одредбата на став 2 од член 130а на Законот за банките и кредитните работи.

Образец ОС-3

(Назив и седиште на работната организација)

(Број на жиро-сметката)

ПРЕСМЕТКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ДЕЛОВНИОТ ФОНД ШТО МОЖАТ ДА СЕ ВЛОЖУВААТ ВО
ОСНОВНИ СРЕДСТВА НА _____ 197— ГОДИНА

Реден број	Број на група на конта	Опис	Износ
1	2	3	4
I. Конта на активата			
1	00, 01 минус 02	Сегашна вредност на основните средства	_____
2	03	Основни средства во подготовка	_____
3	17 и дел 126 минус дел 129	Пласмани од деловниот фонд	_____
4	дел 103	Обврзници, благајнички записи и др. од деловниот фонд	_____
5	дел 120 и дел 121	Купувачи во земјата и во странство, за основни средства	_____
6	дел 124	Побарувања од заеднички вложувања за основни средства од деловниот фонд	_____
7	185, 850 и дел 190	Непокриена загуба, загуба покриена врз товар на деловниот фонд, загуба во текот на годината и дел од деловниот фонд употребен за покривање на разликата во цената и отпис на побарувања	_____
8		Вкупно (1 до 7)	_____
II. Конта на пасивата			
9	900 и 901	Деловен фонд	_____
10	904, 906 и дел 278	Долгорочни кредити за основни средства	_____
11	908	Други долгорочни извори на основни средства	_____
12	220 и 221	Добавувачи во земјата и во странство, за основни средства	_____
13		Вкупно (9 до 12)	_____
14		Слободни средства на деловниот фонд (13 минус 8)	_____
15		Дел на деловниот фонд што според прописите може да се користи само за обртни средства	_____
16		Дел на обртните средства што е користен за инвестиции (8 минус 13 плус 15)	_____
17		Дел на деловниот фонд што може да се користи за вложување во основни средства (14 минус 15)	_____

Датум _____

Раководител на сметководството,

(М.П.)

Директор,

Објаснение за пополнување на образецот ОС-3

Овој образец го составува работната организација при депонирањето на средствата на деловниот фонд

Под ред. бр. 3 се внесува состојбата на контата на групата 17 која се однесува на пласманите од деловниот фонд, како и состојбата на сомнителните побарувања (од контото 126 коригирана за исправката на вредноста од контото 129) што се однесуваат на побарувањата по основ на кредитните односи од деловниот фонд.

Кај работните организации што имаат одобрени потрошувачки кредити (на контото 173) за чие покривање добиле посебен кредит, состојбата на кон-

тото 173 се намалува за состојбата на тој кредит, односно во пресметката се зема само состојбата на потрошувачките кредити што се дадени од средствата на деловниот фонд на работната организација.

Под ред. бр. 4 се внесува само дел од состојбата на контото 103, што се однесува на благајничките записи и обврзници и др. уплатени од деловниот фонд.

Под ред. бр. 7, покрај состојбата на контото 185 и контото 850 во текот на годината, се внесува и делот на обврските спрема деловниот фонд по основ на употребените средства на тој фонд за покривање на разликата во цената при продажбата и отписот на залихите на стоките и за покривање на отписот на побарувањата, од контото 190 коригирано за

соодветните состојби на контото 290. Ова затоа што овој износ на деловниот фонд е евидентиран и на коптото 901 кое се искажува под ред. бр. 9 на овој образец.

Под ред. бр. 10 се внесува состојбата на кредитите на контата 904 и 906, како и стасаните а неплатени отплати по тие кредити од контото 278.

Под ред. бр. 15 се внесува позитивната разлика што работната организација во 1965 година ја внесла во својот деловен фонд во смисла на чл. 19 и 25 од Уредбата за начинот за формирање на цените и за пресметување на разликата во цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65, 36/65, 40/65, 50/65, 11/66 и 22/66) и задолжителните резерви на фондовите издвоени во текот на 1961, 1962 и 1963 година кои согласно одредбите на чл. 16, 17 и 18 од Законот за насочување користењето на средствата на работните организации и општествените фондови во 1966 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/65, 26/66 и 29/66) треба да се користат за трајни обртни средства. Податоците за овој реден број се земаат од завршните сметки за 1965 и 1966 година.

Со оглед на тоа дека во пресметката се зема сегашната вредност на основните средства и дека средствата на пресметаната амортизација не се издвојуваат на посебен начин односно не се изземаат од таа пресметка, износот на редните броеви 14 и 17 опфаќа и дел на амортизацијата што се користи за обртни цели односно дел на амортизацијата што може да се употреби за инвестициони и други долгорочни вложувања.

Работната организација што нема расположиви средства на деловниот фонд на ред. бр. 17 од овој образец, во наредниот период, сè додека не ги надомести ненаменски потрошените средства на ред. бр. 16, не може да депонира средства кај банката на рок подолг од една година, ниту да дава кредити и да врши други вложувања со рок подолг од една година.

66.

Врз основа на точка 3 од Решението за определување на царинските контингенти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71 и 24/71), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за финансии донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА РУДНИЦИТЕ НА ЖИВА И ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЖИВА

1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви од Царинската тарифа — специфична опрема за рудниците на жива и за производството на жива, наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за определување пониски царински стапки за стоките за кои е предвиден царински контингент („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/70, 22/70 и 18/71) ќе се применуваат следните царински стапки:

Тарифен број	Наименување	Царинска стапка
1	2	3
84.10/3	Центрифугални пумпи Ех. — Центрифугални пумпи за одвод на вода од јами во рудници, капацитет 6m ³ во минута, притисок над 30 атмосфери	10

1	2	3
	— Подводни центрифугални пумпи за одвод на вода од јами во рудници	10
84.11/2	Компресори Ех Стационаирани компресори, капацитет над 60 нормални m ³ воздух во минута, притисок од 7 атмосфери и повеќе за мотори со напон од 2500 V	10
84.11/4	Вентилатори Ех — Вентилатори за извлекување гасови од ротациони печки за сублимација на жива, отпорни на сулфур-диоксид — Вентилатори од низок притисок за проветрување на јами во рудници, капацитет од 5000 m ³ воздух во минута и повеќе	10
84.13/1a	Ложишта за печки за течни горива Ех. Горилници за ротациони печки за сублимација на жива од руда со пржење	10
84.14/4в	Други индустриски печки Ех. Ротациони печки за сублимација на жива од руда со пржење	10
84.17/1s	Други машини и уреди Ех. Уреди за проточно загревање на мазут за ложење ротациони печки за сублимација на жива, капацитет 15 тона на ден, температура на загревање над 80°	10
84.18/2б	Машини и уреди за филтрирање или пречистување на течности и гасови Ех. Уреди (циклони) за издвојување на прав од гасови на ротациони печки за сублимација на жива	10
84.22/1a	Товарни лифтови Ех. Скип-уреди за изнесување на руда од јами	10
84.22/5д	Други машини и апарати за дигање, манипулација, натовар или истовар и сл. Ех. Самоодни натоварувачи јамски, со пневматски погон	10
84.49/1	Алати со пневматски погон Ех. Дупачки пневматски чекани за отклоп во рударството со воден млаз за неутрализирање на прав	10
84.56/7	Други машини за сортирање, просевање, сепарација, перење, кршење и сл. Ех. — Егзели-уреди за одвојување на жива од аван (смески на жива и прав) со мешање и гмечење	10

1	2	3	
			2 Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.
			Бу 3-1578/1 4 февруари 1972 година Белград
84.09/21	— Специјални дробилки за дробење на живина руда, капацитет од 140 тона на час и повеќе Други машини и механички справи Ех	10	Сојузен секретар за финансии, Јанко Смоле, с. р.
84.02/2	Уреди за торкретирање на јамски простории Валчести лежачи Ех	10	
85.19/5	Потпорни обртни наслонки (валчести лежачи за обртни носачи) на ротациони печки за сублимација на жива Разводни уреди со вградени апарати (командни, разводни и сигнални табели, пултови и сл.) Ех	10	67. Врз основа на член 69 од Законот за измени и дополненија на Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/66), сојузниот секретар за надворешна трговија издава
	— Командни и разводни уреди за управување со ротациони печки за сублимација на жива — Командни и разводни уреди за управување со скип-уреди — Командни и разводни уреди за управување со центрифугални пумпи за одвод на вода од јами во рудници, атестирани за јамски услови на работа	10 10 10	НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ДОГОВАРАЊЕ И ИЗВРШУВАЊЕ РАБОТИ НА УВОЗ НА ТРКАЛНИ ЛЕЖАЧИ 1. Во Наредбата за определување на стопанските организации за договарање и извршување работи на увоз на тркални лежачи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/68, 19/69, 20/70 и 40/70) во точка 2 одредбата под 3 се менува и гласи: „3) Здружено предузеќе „Југометал-Комбинат“, Београд;“.
85.19/6	Защитни уреди за постројки од висок и низок напон (осигурувачи, одводници на пренапон, релеи, прекинувачи и др.) Ех. Защитни уреди за пумпни станици — центрифугални пумпи за одвод на вода од јами во рудници, со електрична и хидраулична заштита, атестирани за јамски услови на работа	10	2 Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. П. бр. 11005 15 февруари 1972 година Белград
86.02/1	Акумулаторски електрични локомотиви Ех. Локомотиви за јамски транспорт на руда	10	Сојузен секретар за надворешна трговија, Мухамед Хаџиќ, с. р.
86.07/13	Вагонетки и јамски колички Ех	10	68. Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и член 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува
87.02/3в-2	Специјални јамски вагонетки превртувачи со можност на свртување само на една страна	10	РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА НАВОИ, ВИЈЦИ И НАВРТКИ 1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди: Метрички навој со триаглест ISO-профил. Преглед на пречникот и чекорот за вијци и навртки со пречник од 1 до 39 mm — — — — — JUS MB0 009 Препорачани пречници на бургии за дупки пред врежувањето на навои JUS MB1.003 Т жлебови за вијци облик Т — JUS MB1.016 Основен профил и називни мерки JUS MB0 010 Навој со крупен чекор. Називни мерки — — — — — JUS MB0.012
87.02/3в-3	Камиони, кипери и дампера, над 20 до 30 тона носивост Ех Дампера за пренос на руда	10	
90.28	Камиони, кипери и дампера над 10 до 20 тона носивост Ех. Дампера за превоз на прженец од ротациони печки за сублимација на жива, приспособени за транспорт на жежок материјал со температура 500° до 600° Електронски и електрични инструменти и апарати за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола Ех Уреди за мерење, проверување, анализа, автоматска контрола и регулација на работата на ротациони печки за сублимација на жива	10	

Навој со ситен чекор. Називни мерки — — — — — JUS M B0 013

Полупречници на заобленост под главата на вијците — — — — — JUS M.B1.018

Називни должини на стеблото и должини на вијците — — — — — JUS M B1 019

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение JUS M B0 009, JUS M B0 011, JUS M B1 003 и JUS M.B1 016 се применуваат од 1 јули 1972 година, а другите стандарди од таа точка се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1972 година.

4. Престануваат да важат следните југословенски стандарди:

Метрички навој со триаглест ИСО-профил. Основни објасноснија. Називни мерки на профилот — — JUS M.B.0.010

Метрички навој со триаглест ИСО-профил Преглед на пречникот и чекорот — — — — — JUS M.B.0.011

Метрички навој со триаглест ИСО-профил. Навој со крупен чекор. Називни мерки — — — — — JUS M B0 012

Метрички навој со триаглест ИСО-профил Фин навој со чекор 6 мм. Називни мерки — — — — — JUS M.B.0.013

Метрички навој со триаглест ИСО-профил. Фин навој со чекор 4 мм. Називни мерки — — — — — JUS M.B.0.014

Метрички навој со триаглест ИСО-профил Фин навој со чекор 3 мм Називни мерки — — — — — JUS M.B.0 015

Метрички навој со триаглест ИСО-профил Фин навој со чекор 2 мм. Називни мерки — — — — — JUS M.B.0 016

Метрички навој со триаглест ИСО-профил. Фин навој со чекор 1,5 мм. Називни мерки — — — — — JUS M.B.0.018

Метрички навој со триаглест ИСО-профил Фин навој со чекор 1,25 односно 1 мм. Називни мерки — JUS M B0.019

Метрички навој со триаглест ИСО-профил. Фин навој со чекор 0,75 односно 0,5 мм Називни мерки — JUS M B0 020

Метрички навој со триаглест ИСО-профил. Фин навој со чекор 0,35 односно 0,25 односно 0,2 мм. Називни мерки — — — — — JUS M B0 021

донесени со Решението за југословенските стандарди за навои („Службен лист на ФНРЈ“, бр 17/61);

Препорачани пречници на спирални бургии за дупки со метричен навој со триаглест ISO-профил — — JUS M B1.003 донесен со Решението за југословенските стандарди за вијчани стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/66).

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова решение престануваат да важат на 1 јули 1972 година.

Бр. 12-169/1
19 јануари 1972 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

69.

Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и член 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СТАКЛАРСКИ ПЕСОК

1. Решението за југословенските стандарди за стакларски песок („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/63) престанува да важи

2. Ова решение влегува во сила на 1 јули 1972 година.

Бр. 03-170-1
19 јануари 1972 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

70.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СТАК- ЛАРСКИ ПЕСОК

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Стакларски песок:

— Класификација и технички услови — — — — — JUS B B5.020

— Методи на испитувањето — — — — — JUS B.B5 050

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1972 година.

Бр. 03-170/1
19 јануари 1972 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

УКАЗИ

Врз основа на точка 4 став 1 под 3 од Уставниот амандман XXXVII, Претседателот на Републиката допссува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО БУРМАНСКАТА УНИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО БУРМАНСКАТА УНИЈА

I

Се отповикува

Јокаш Брајовиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Бурманската Унија.

II

Се назначува

Азем Зулфикари, досегашен потпретседател на Извршниот совет на Социјалистичка Република Македонија, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Бурманската Унија.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 6

8 февруари 1972 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги на делото на ширењето на братството и единството меѓу нашите народи

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бјеловук Лука, Бошњак Данило, Ђоралиќ Шемса, Дамјановиќ-Перуничиќ Душанка, Јухас Михајло, Кандиќ Душан, Кушиќ Јелисавета, Ловриќ Ивица, Лукач Даница, Миловановиќ-Жагар Иванка, Миљаниќ-Стојановиќ Оливера, Миљковиќ-Козе-

љенков Валентина, Милиќ-Јурчиќ Матија, Младеновиќ проф. др Драгомир, Муњас-Петровиќ Славка, Никачевиќ Дејан, Нишиќ-Цревар Маца, Пантовиќ-Милошевиќ Мирослава, Периќ Олга, Петровиќ-Ускоковиќ Коса, Пилер Фрања, Пипер Владимир, Познановиќ Мирко, Радојевиќ Милош, Ракчевиќ-Радоњиќ Славка, Симиќ Боривоје, Славински Тодор, Соколовиќ Велимир, Шошкиќ Драгољуб, Васиќ Јован, Васиќ-Врвишчар Љубица, Видиќ Милан;

за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Амиќиќ Владимир, Бјелајац Иван, Буњевачки Зоран, Чиплиќ Мирко, Чизмиќ Сава, Дрнда Фахил, Ђекиќ Михајло, Хафизовиќ Таиб, Хриповски-Васиљевиќ Милена, Илиќ Живота, Иваниќ-Комесаровиќ Вера, Јевтиќ-Павловиќ Драгиња, Јовановиќ Радивоје, Јоветиќ Десанка, Калчиќ Нада, Кариќ-Неговановиќ Катарина, Коциќ-Делиќ Даница, Крвета-Релиќ Даница, Лукиќ Аксентије, Марковиќ Чедомир, Михајловиќ-Олајош Катица, Милићевиќ Милан, Милошевиќ Божана, Несторовиќ Павле, Орељ Бошко;

Пауновиќ Вучко, Павловиќ Милорад, Пекановиќ Аница, Пешиќ Љиљана, Петровиќ Драгољуб, Петровиќ Слободан, Планиќ Миливоје, Поповиќ Јелена, Поповиќ Надежда, Радунковиќ Милица, Ристиќ Милорад, Саватовиќ Петар, Срејиќ Милоје, Станковиќ Драган, Стантиќ Јосип, Стојковиќ-Малбаша Милка, Шокица-Лоциќ Добрила, Штрукел-Сундаќ Нада, Тадиќ-Ивковиќ Верослава, Томиќ Бранислав, Тошиќ Владимир, Војводиќ Јелена, Вученовиќ Бошко, Вујиќ Ђорђе, Вуков-Хуста Вера, Жегарац-Новаковиќ Емилија, Живковиќ Митар;

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Ациќ Ненад, Адамовиќ Љубинко, Аралица-Ђуриќ Пава, Бабиќ Раде, Белошевиќ Примислав, Бохаревиќ Никола, Бојиќ Радомир, Бубало Ђура, Булат Стојан, Буриќ Иван, Цветковиќ-Димчевиќ Зорица, Ђуриќ Синиша, Ђурчиќ Вукашин, Драговиќ Вукман, Дућак Михајло, Дукиќ Добровоје, Ђоковиќ Сретен, Ђорђевиќ Миодраг, Ђорђевиќ Витомир, Ђукиќ Веселин, Ђурђевиќ Захарије, Филипов-Попов Марија, Галовиќ Ђураќ, Гавриловиќ Илија, Илиќ Десимир, Илиќ Милоје, Ивац Милан, Ивачевиќ Јелена, Ивановиќ-Марковиќ Настасија;

Јаковљевиќ Милинко, Јаниќ-Ђекиќ Даринка, Јанковиќ Александар, Јанковиќ Милутин, Јанкуловиќ Викторија, Јегиќ-Главчиќ Марија, Јелиќ Славко, Јевиќовиќ Илија, Јевчиќ Лазар, Калиќ Томо, Кариќ-Николиќ Ружица, Килибарда-Рашиќ Миланка, Кираќ-Копас Ирена, Којадиновиќ Милорад, Косановиќ Петар, Ковачевиќ Озрен, Ковачевиќ Живорад, Крајновиќ Исо, Крстиќ Божидар, Крушка Никола, Кузмановиќ Александар, Лалиќ Илија, Лукиќ Илија, Мадич Будимир, Мајсторовиќ Никола, Малеш-Перовиќ Јелена, Марјановиќ Вучиќ, Марковиќ Мирослав, Мартиќ Мирко, Матовиќ Сретен, Медич Јован, Мецковиќ Милadin, Михајловиќ Радница, Михајловиќ Владимир, Миковиловиќ Драган, Милановиќ Милосав, Милош-Витомировиќ Зорица, Милошевиќ Мирко, Мисевиќ Милан, Мисовиќ Сима, Мирковиќ Милева, Мишчевиќ Недељко, Митровиќ Милош, Момчиловиќ Радован;

Николиќ-Ђубоња Даринка, Николиќ Милорад, Николиќ Страјин, Омеровиќ Блашко, Павиќ Сова, Павловиќ Божидар, Пешиќ Цветко, Петриќ Ракица, Петровиќ Аксентије, Петровиќ Дмитар, Петровиќ Милан, Петровиќ Петар, Поповиќ Томислав, Прокиќ Миодраг, Радосављевиќ Боривоје, Радовановиќ Живота, Родиќ Мирослав, Секулиќ Десанка, Секулиќ Душан, Селаковиќ Радомир, Сердар Стево, Симиќ

Никола, Симјановиќ Будимир, Симоновиќ Милан, Сиротиќ Милорад, Скаковски Димитрије, Стамениќ Милка, Станимировиќ-Обрадовиќ Стана, Стефано-виќ Милета, Стојановиќ Радивоје, Стојиќ Живан;

Шимпрага Милан, Шљапиќ Ђорђе, Штефковиќ Никола, Тадиќ Милорад, Танасковиќ-Бојковиќ Олга, Тасиќ Сава, Тошиќ Живорад, Угреновиќ Александар, Угринов Жарко, Узелац Јаков, Васиљевиќ Сава, Вељиќ Вукашин, В. Јаковиќ Душан, Враќиќ Миломир, Вучиновиќ-Ђуриќ Јелена, Вујовиќ Братислав, Загорац Илија, Живановиќ Зоран, Живковиќ-Ђокиќ Добрила.

Бр. 31

12 април 1971 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува по повод педесетгодишнината на постоењето и работата, а за особени заслуги на развивањето на медицинските науки и за постигнатите успеси во здравствената заштита на граѓаните

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА**

Болницата за пнеумофтизиологија, Касијдо.

Бр. 29

9 април 1971 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува за извонредни јуначки подвизи во Народноослободителната борба и за херојско држење при неодамнешниот напад од фашистичко-устишките злосторници на Југословенската амбасада во Штокхолм

СО ОРДЕН НА НАРОДЕН ХЕРОЈ

Роловиќ Владимир, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кралството Шведска.

Бр. 30

9 април 1971 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат по повод дваесетпетгодишнината од излегувањето на весникот, а за особени заслуги и придонес во ширењето на напредните идеи, за поведување општествена активност на село, за толкување и пропагирање на современото земјоделско производство со што е сторен придонес на социјалистичкиот развиток на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ**

„Трибина“, неделен весник за село во СР Македонија;

за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

**СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ**

Здравковски Крсте;

**СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ**

Беговски Цавид, Икономов Георги;

за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА**

Николовски Тодор;

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ**

Христовски Драган, Ташковски Драган, Трајчески Трајче;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Купев Иван, Гогушеска Нада, Христова Вера, Илиевски Васил, Јосифовски Јосиф, Мијатовиќ Димитрија, Митревски Славе, Стојковски Милисав, Вељановски Петар, Зографски др Делчо;

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА**

Чиче Ирфан, Ивановски Владимир, Коевска-Кафтандиева Вера, Лалиќ-Коматина Ивка, Малобабиќ-Лугоња Бориславка, Мавриќ Хамдија, Мицев Ставро, Мустафа Цвдет, Стефановски Тодор, Трајчески Крсте;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ачкоски Александар, Алексијева Љубица, Белокаповски Владимир, Бојациски Стефан, Божинов-

ски Драгиша, Цветковиќ Душан, Димов Христо, Донеv Александар, Гавриловски др Јован, Георгиевски Наум, Груневска-Христова Војана, Ивановски Цветан, Јанковски Александар, Јанковски Корун, Каличанин Милош, Кочовски Благоја, Лазаревски Живко, Лазаровски Филип, Митевски Љубомир, Митковски Ђорѓи, Насев Војин, Николовски Боге, Николовски Спиродон, Паневски Милан, Пешевски Трипко, Петковски Петруш, Петрушевски Милован, Плашеска-Ђурѓиновска Василија, Појак Калман, Саркисјан Андроник, Спасовски Пегар, Старковски Благоја, Стојковски Чедомир, Шукриу Бурханедин, Теодосиевски Бранко, Трендафиловски Јован, Василевска Нада, Зорба Величка;

за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Алексиев Миха, Алексова-Петрова Вида, Аспровски Петре, Бабиќ-Видаковиќ Босилка, Димовски Димо, Ђуреци Рамадан, Герасимова Ленче, Накковска Нада, Петровски Драгољуб, Петрушевски Јован, Рамадани Адем, Тодорова-Петрова Невенка;

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Мулиќ Шадије, Пауновиќ Стојадин, Радичевски Владо, Салчијева-Поповска Смиља, Вели Демир, Владевска Јелена.

Бр. 32
13 април 1971 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува по повод осумдесетпетгодишнината од основањето и работата, а за особени заслуги во работата од значење за развојот на музичката култура

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Градската музика, Херцег Нови.

Бр. 33
15 април 1971 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата да се одликува за голема куражност, храброст и незастрашливо ангажирање во заштитата на животот на амбасадорот Владимир Роловиќ по кој случај е тешко ранета

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Штемпихар Мира.

Бр. 35
15 април 1971 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СО Д Р Ж И Н А:

Страна

64. Решение за утврдување на Листата на арбитражите на Воената стопанска арбитража при Сојузниот секретаријат за народна одбрана за 1972 година — — — —	241
65. Упатство за начинот на утврдувањето на сопствените слободни средства што можат да се депонираат кај банката на рок подолг од една година, на сопствените средства во просечното користење на обртните средства и на средствата што можат да се вложуваат во основни средства — — — — — — — — — —	241
66. Решение за определување пониски царински стапки за специфичната опрема за рудниците на жива и за производството на жива — — — — — — — — — —	247
67. Наредба за измена на Наредбата за определување на стопанските организации за договарање и извршување работи на увоз на тркални лежани — — — — — — — —	248
68. Решение за југословенските стандарди за навои, вијци и навртки — — — — — — — —	248
69. Решение за престанок на важењето на Решението за југословенските стандарди за стакларски песок — — — — — — — —	249
70. Решение за југословенските стандарди за стакларски песок — — — — — — — —	249
Укази — — — — — — — — — —	250
Одликувања — — — — — — — — — —	250
Меѓународни договори — — — — — — — —	65